

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 146 Год. LXVI

Понеделник, 8 ноември 2010

Цена на овој број е 250 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2991. Одлука за одобрување на Годишна сметка за 2009 година и Финансиски извештај за работењето за 2009 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	2	2997. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на Министерството за образование и наука	4
2992. Одлука за одобрување на Годишен извештај за остварените резултати од работењето за 2009 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	2	2998. Национална програма за координација и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2011 и 2012 година.....	4
2993. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето за 2009 година на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија.....	2	2999. Статут на Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас „Македонијас“ Скопје	22
2994. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија во 2009 година.....	3	3000. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	27
2995. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар.....	3	3001. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	27
2996. Одлука за определување на висината на средствата за издржување на странец за периодот на престој во Република Македонија, за враќање во државата од која доаѓа или за патување во трета држава.....	3	3002. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	27
		3003. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи.....	27
		3004. Одлука за измена на Одлуката за евидентирање на кредитните работи со странство.....	28
		3005. Одлука за целите на монетарната политика за 2011 година.....	28

	Стр.		Стр.
3006. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	28	Декларации, заеднички позиции и демарши на Еевропската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ	
3007. Правилник за одржување во исправна состојба на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништата-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки.....	30	18. Одлука за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Одлука на Советот на ЕУ 2010/414/ЗНБП од 26 јули 2010 година за изменување на Одлуката на Советот на ЕУ 2010/127/ЗНБП од 1 март 2010 година во врска со рестриktivните мерки против Еритреја	1
3008. Објава за просечната месечна плата по работник за месец октомври 2010 година.....	31	Огласен дел	1-80

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2991.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2009 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2009 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за 2009 година и Финансискиот извештај за работењето за 2009 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, УО бр. 02-897/98/1.1 и УО бр. 02-897/98/1 од 19.02.2010 година, усвоени од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата одржана на 19.02.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5115/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2992.

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕТО ЗА 2009 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за остварените резултати од работењето за 2009 година на Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија, во државна

сопственост, Скопје УО бр. 02-3173/109/1 од 30.06.2010 година, усвоен од Управниот одбор на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 30.06.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5115/2
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2993.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2009 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето за 2009 година на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, број 02-254/4 и 02-964/2, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 21.10.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5616/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2994.

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09 и 97/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА ВО 2009 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за распоредување на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија во 2009 година, број 02-965/1, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 21.10.2010 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5616/2
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2995.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој му престанува користењето на следната движна ствар:

- моторно патничко возило, марка Мерцедес, тип ПМВ 190 Д, број на шасија WDB2011221A110439, година на производство 1984, сила на моторот во KW 53, работна зафатнина на моторот во см 3 1997, број на сидишта 5, боја на возило црвена, со регистарски таблички број VE-735-VG.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Државен инспекторат за шумарство и ловство.

Член 3

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој склучува договор со Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за уредување на правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5809/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2996.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2006, 66/2007, 117/2008 и 92/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ НА СТРАНЕЦ ЗА ПЕРИОДОТ НА ПРЕСТОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА ВРАЌАЊЕ ВО ДРЖАВАТА ОД КОЈА ДОАГА ИЛИ ЗА ПАТУВАЊЕ ВО ТРЕТА ДРЖАВА****Член 1**

Со оваа одлука се определува висината на средствата за издржување на странец за периодот на престој во Република Македонија, за враќање во државата од која доаѓа или за патување во трета држава.

Член 2

Средствата за издржување за странец за периодот на престој во Република Македонија, за враќање во државата од која доаѓа или за патување во трета држава, се определуваат во висина од 50 евра во денарска противвредност на ден.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6129/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2997.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, во тираж од 900 примероци од изданието на македонски јазик: ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА НА ИГРА-Вовед.

- Назив на оригиналот: Political Game Theory: An Introduction

- Автори: Нолан МекКарти (Nolan McCarty), Адам Меировиц (Adam Meirowitz)

- Издавач: Кембриџ Универзитет Прес 2007

- ISBN (единствен регистарски број на учебникот): 978-608-4563-81-5

- Страници: 443

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука, без надомест.

Член 3

Генералниот секретар, склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6222/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2998.

Врз основа на член 9 став (1) од Законот за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.11.2010 година, донесе

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА 2011 И 2012 ГОДИНА

ВОВЕД

Со оваа Национална програма се обезбедува елиминирање на сите бариери кои го попречуваат слободното движење на стоките и услугите и исполнување на условите превземени со Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) помеѓу Република Македонија и Европската унија и тоа:

1. намалување на царинските давачки и квантитативните ограничувања во увоз и извоз на стоки и сите други мерки кои имаат еквивалентен ефект,

2. создавање внатрешен пазар без пречки во слободното движење на стоки и производите кои безбедно се пуштаат на пазарот и ставаат во употреба,

3. остварување и заштита на јавниот интерес,

4. зајакнување на заштитата на животот и здравјето на луѓето, животната средина и заштита на имотот.

Освен тоа со оваа програма се обезбедува и реализирање на превземените обврски и активности согласно ССА помеѓу Република Македонија и Европската Унија и согласно препораките дадени од Европската комисија во нивните годишни извештаи за Република Македонија. Приоритетите за воспоставување на надзор на пазарот се истакнати во Поглавје 01-Слободно движење на стоки и во Поглавје 28 - Заштита на потрошувачите и здравјето.

Целта на надзорот на пазарот е да се осигура дека условите и критериумите утврдени во законите правилно и доследно се применуваат и создаваат здрав внатрешен пазар со условите кои се еднакво запазени во земјите членки во ЕУ и дека извршениот надзор врз производ или објект, како и услуга, направени од страна на надлежните органи ќе биде согласно пропишаните услови и критериуми.

Програмата ќе создаде основа за размена на информации помеѓу инспекторатите и Координативното тело, како и основа за размена на информации помеѓу Координативното тело и Владата на Република Македонија, во насока за надзор на пазарот. Со ваков транспарентен начин се овозможува сите заинтересирани страни да се запознаат со фактичката состојба и со напредокот на развојните политики во областа на надзорот на пазарот.

Органите надлежни за надзор на пазарот, согласно член 10 од Законот за надзор на пазарот, ги изработуваат своите годишни програми и активностите што произлегуваат од оваа Национална програма.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Цели на Програмата се обезбедување на координиран надзор на пазарот односно на производите, во зависност од нивната намена, или условите кои се исполнети за нивно пуштање на пазарот и кога се соодветно инсталирани и одржувани, а кои може да влијаат на здравјето или безбедноста на корисниците, или пак во случај кога не се во сообразност со применливите барања утврдени со законите и со прописите донесени врз основа на соодветните одредени закони, да се превземат мерки во насока на нивно повлекување, забрана или ограничување на нивното пуштање на пазарот, за што јавноста или надлежните државни органи во РМ и земјите членки на ЕУ соодветно и благовремено ќе бидат информирани.

За да се оствари надзорот на пазарот треба да се има во предвид следното:

1. воспоставување на соодветни механизми за комуникација и координација меѓу органите за надзор на пазарот,
2. воспоставување на соодветни процедури за:
 - следење на барањата или извештаите кои се однесуваат на ризикот за производите согласно со закон,
 - следење на несреќните случаи и опасностите по здравјето за кои постои сомневање дека се предизвикани од производите,
 - потврда за преземени корективни дејствија и навремено известување на органите за надзор на пазарот и
 - следење на научното и техничкото достигнување за прашања поврзани со безбедност на производите (state of art).
3. вршење на активности во насока на олеснување на размената на податоци и информации меѓу органите за надзор на пазарот,
4. остварување координација спроведувањето на заедничките планови и постапки за постапување во итни случаи и
5. изготвување на акционен план заспроведување на координирани контроли и превземање на ефективни мерки за надзор на пазарот.

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Развој на системот на правна заштита на потрошувачите

Во насока на обезбедување на владеење на правото во функција на пласирање на безбеден производ, сообразен со применливите барања утврдени со законите и со прописите донесени врз основа на тие закони, потребно е нивна навремена и соодветна имплементација, како и нивно понатамошно усогласување со правото на ЕУ.

Унапредување на институционалната соработка

За воспоставување на единствен координативен систем за надзор на пазарот на сите нивоа, согласно Законот, потребно е понатамошно јакнење на институционалната соработка помеѓу надзорните органи и сите институции вклучени во системот на надзорот на пазарот, поради што е неопходен единствен (интегриран) систем на сите нивоа.

За остварување на оваа цел потребно е спроведување на активностите во насока на воспоставување на механизам за комуникација и размена на податоци помеѓу институциите за надзор на пазарот. Исто така, потребно е и оспособување на кадарот, развивање на информационален систем и соодветна мрежа за проток на

информации, јакнење на одделенијата, во соодветните органи, кои ги извршуваат активностите предвидени со оваа програма. Во насока на унапредување на институционалните услови многу важно е и воспоставувањето на различни видови соработка помеѓу соодветни видови меѓународни организации за безбедност на производите, како што е единствениот систем за брзо информирање и проток на информации - RAPEX системот.

IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

Планираните активности во оваа програма се согласно приоритетите на Владата на Република Македонија за надзор на пазарот.

Утврдување на мерките за координација и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот

Во координирана акција во предложен термин, претставниците од органите за надзор на пазарот дејствуваат според следните мерки и активности:

- Поднесени поплаки или жалби од носители на правата и/или потрошувачите до Организацијата на потрошувачи, Државниот пазарен инспекторат, Државен санитарен и здравствен инспекторат, Државен трудов инспекторат, Државен инспекторат за техничка инспекција, Царинска Управа, Дирекција за храна, Биро за лекови, Државен инспекторат за животна средина, Агенција за електронски комуникации и како и други органи согласно закон;

- Доставување на поплаките или жалбите до Координативно тело за надзор на пазарот;

- Анализа на состојбите на теренот, врз основа на анонимни дојави и пријави и согласни воспоставените процедури на Координативното тело за надзор на пазарот;

- Подготовка на месечен *Акциски* план за дејствување на Координативно тело за надзор на пазарот по поплаките и жалбите на пазарите во градовите, кои се наведени од носителите на правата и/или потрошувачите;

- Утврдување на ден/термин во месецот за спроведување на координирана акција;

- Ангажирање на потребен број на инспектори од институциите за конкретна координирана акција и за анализа на небезбедниот производ;

- Спроведување на редовни инспекциски надзори над правните и физички лица;

- Одземање на производи за кои постои доказ дека се небезбедни и тоа согласно постапките утврдени во соодветниот пропис;

- Доставување на одземените производи на физички и лабораториски проверки.

Со цел за превземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2011 и 2012 година се постапува согласно следниот Акционен план:

МЕРКА - ЦЕЛ	ЗАКОНИ – ПОДЗАКОНСКИ АКТИ	НАДЗОРНИ ОРГАНИ	ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА ИЗВРШУВАЊЕ	ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА - БУЏЕТ
1. Анализа на законо-давството со која се осигурува дека произво-дите ги исполнуваат барањата за висок степен на заштита на јавниот интерес како здравјето и безбедноста воопшто, здравјето и безбедноста на работно место, заштита на потро-шувачите, заштита на животната средина и безбедност.	Закони и подзаконските акти во надлежност на институциите за надзор на пазарот	Одговорни органи: МЕ-ДПИ, МТСП - ДИТ, МЗ - ДСЗИ, ДХ и БЛ, МЖСПП - ДИЖСП, МТВ-АЕК, МЕ-ДИТИ, ЦУ	Јануари 2011 година	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
2. Креирање на web - страна во рамките на МЕ со цел транспарентно објавување на информации и извештаи	Законот за надзор на пазарот	Координативното тело	Јануари 2011	Средства од Буџетот на МЕ за 2011 година
3. Анализа за воспоставување на соодветни механизми за комуникација и координација за надзор на пазарот	Законот за надзор на пазарот член 8 став 1 точка 1	Координативното тело и органите за надзор на пазарот	Јануари 2011	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
4. Воспоставување на соодветни процедури	Законот за надзор на пазарот член 8 став 1 точка 2	Координативното тело и органите за надзор на пазарот	Март 2011	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
5. Извршен надзор на пазарот на опрема, согласно Законот за безбедност на производи и наведените подзаконските акти	Закон за безбедност на производите („Сл.весник на РМ“ бр.33/2006 и 63/2007), Закон за градежни производи („Сл.весник на РМ“ бр. 39/06,86/08)	ДПИ, ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за безбедност на машини	ДПИ, ДИТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

Правилник за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери (ATEX)	ДПИ, ДИТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за електротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје (ЛДВ)	ДПИ, ДИТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема	ДПИ, ДИТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	ДПИ, ДИТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за пуштање на пазар на лична заштитна опрема	ДПИ, ДИТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за барањата на енергетската ефикасност на домашните фрижидери, замрзнувачи и комбинации од нив	ДПИ, ДИТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за неавтоматски ваги	ДПИ, БМ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за апарати на гас	ДПИ, ДИТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

	Правилник на едноставни садови под притисок	ДПИ, ДТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месец	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за производи од кристално стакло	ДПИ, ДТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за известување за опасни производи пуштени на пазарот од страна на производителите и дистрибутерите	ДПИ, ДТИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентните мешавини на текстилни влакна;	ДПИ, ДТИ, ДСЗИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за одредување на суровинскиот состав и називите на текстилните производи	ДПИ, ДТИ, ДСЗИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на трикомпонентните мешавини на текстилни влакна	ДПИ, ДТИ, ДСЗИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилникот за техничките правила за утврдување способност за пловидба на чамец поврзани со производството, пласирањето на пазар и ставање во употреба кој го донесува министерот за транспорт и врски	МТВ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

	Правилникот за радио опрема и телекомуникациска термална опрема кој го донесува министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за економија	МТВ, АЕК и ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за суштинските барања за градежните објекти	ДПИ, МТВ, ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за начинот за атестирање, постапка за атестирање, означување на градежните производи и содржина на документите за сообразност	ДПИ, МТВ, ДТИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за суштински барања за заштита од пожар на градежните објекти	ДПИ, МТВ, ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
б. Извршен надзор на техничка опрема (ставање во употреба и користење)	Закон за техничка инспекција („Сл.весник на РМ“ бр. 88/08 и 119/10)	ДИТИ, ДПИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на дигалки и индустриски транспортери	ДИТИ, ДПИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на лифтови и транспортери	ДИТИ, ДПИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

	Правилник за користење на опрема под притисок	ДИТИ, ДПИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на жичари	ДИТИ, ДПИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на електроенергетска опрема	ДИТИ, ДПИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на рударска техничка опрема со електричен, пневматски и дизел погон	ДИТИ, ДПИ, ДТИ и МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на опрема наменета за работа во експлозивна атмосфера - АТЕХ	ДИТИ, ДПИ и ДТИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
7. Извршен надзор на радио-комуникациски или телекомуникациски производ или опрема	Закон за електронски комуникации („Сл.весник на РМ“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010)	АЕК, ДПИ, ДИТИ и ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за радио опрема и телекомуникациска терминална опрема	АЕК, ДПИ, ДИТИ и ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

8. Извршен надзор на производи во промет и употреба заради заштита на животната средина	Закон за животна средина („Сл.весник на РМ“ бр.53/05, 81/05,24/07,159/08, 83/09, 48/10,124/10)	ДИЖС, ДПИ, БЛ,	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Сл.весник на РМ“ бр. 140/10)	ДИЖС, ДПИ, БЛ,	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Сл.весник на РМ“ бр.161/2009)	ДИЖС, ДПИ, БЛ,	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Закон за управување со отпадот („Сл.весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010)	ДИЖС, ДПИ, БЛ,	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за начинот на нумерирање и кратенките на кои се заснова системот за идентификација и означување на материјалите од кои е произведено пакувањето, како и формата и содржината на ознаката за постапување со пакувањето („Сл.весник на РМ“ бр. 62/2010)	ДИЖС, ДПИ, БЛ,	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
9. Извршен надзор кај правни субјекти за опремата која се користи при работа	Закон за безбедност и здравје при работа („Сл.весник на РМ“ бр. 92/07)	ДИТ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

Правилник за безбедност и здравје при работа при употреба за опрема за работа	ДИТ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за лична заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работа	ДИТ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа	ДИТ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар	ДИТ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за формата и содржината на образецот за известување за започнување со вршење на дејност	ДИТ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за начинот и програмата за полагање на стручен испит за безбедност при работа	ДИТ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени од ризик од бучава	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

	Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од механички вибрации	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и другите услови кои треба да ги исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова процената на ризик	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или субстанции токсични за репродуктивниот систем	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Во тек е изработка на Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на биолошки агенси	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
10. Надзори на безбедноста на производите и материјалите во контакт со храната.	Законот за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната („Сл.весник на РМ“ број 54/02 и 84/07)	ДХ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилникот за производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната	ДХ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилникот за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба, кои не престанале да важат согласно завршните одредби од Правилникот за производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната	ДХ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.

11. Извршен надзор на пазарот за безбедност на козметички производи	Закон за санитарна и здравствена инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.71/06).	ДСЗИ, ДПИ,ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот.
	Закон за безбедност на козметички производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/07)	ДСЗИ, ДПИ,ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за содржината на податоците на амбалажата на козметичките производи и начинот на означување на козметичките производи	ДСЗИ, ДПИ,ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за добра лабораториска пракса	ДСЗИ, ДПИ,ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на козметичките производи и методи за проверка на тие критериуми	ДСЗИ, ДПИ,ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за методите за анализа неопходни за проверка на составот на козметичкиот производ	ДСЗИ, ДПИ,ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Листа на производи што се сметаат за козметички производи	ДСЗИ, ДПИ,ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот

	Правилник на бои што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник на козерванси што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник на УВ филтри што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник на супстанции што не смеат да бидат користени во козметичките производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник на супстанции кои се користат при производство на козметичките производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
12. Извршен надзор на пазарот за безбедност на детски играчки	Закон за безбедност на производите („Сл.весник на РМ“ бр.33/2006 и 63/2007)	ДСЗИ, ДПИ,	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет	ДСЗИ, ДПИ,	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот

13. Извршен надзор на пазарот за безбедност на предмети за општа употреба.	Закон за здравствена исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист“ бр. 53/91 и 15/95).	ДСЗИ, ДПИ,	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштат во промет		Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
14. Извршен надзор на возилата, приклучните возила, системи составни делови и самостојни технички единици наменети за такви возила	Законот за возила (ЗВ)	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за висината на трошоците на правните лица за идентификација и/или идентификација и оцена на техничката состојба на возилата	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за одобрување на преправени и поправени возила	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за единечно одобрување на возило	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за одобрување на нови моторни и приклучни возила и системите, составните делови и самостојните технички единици наменети за таквите возила	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот

	Правилник за одобрување на тип на моторни возила со две или три тркала	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за одобрување на земјоделски и шумски трактори	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за техничките барања на системите, составните делови, самостојните технички единици, опремата, димензиите и вкупните маси и осното оптоварување на возилата	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за критериумите што треба да ги исполнуваат возилата за да добијат статус на возила со музејска вредност (олдтајмери) и постапката за утврдување на исполнетоста на тие критериуми	МЕ- ДПИ, МВР	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
15. Ивршен надзор на пазарот за согласно со Законот за лекови и медицински помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 106/2007)	Законот за лекови и медицински помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 106/2007)	БЛ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилникот за поблиски услови за начинот на отстранување на отпад со лекови	БЛ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилници согласно со Законот за лекови и медицински помагала	БЛ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот

	Правилник за содржината и начинот на означување на надворешното и контактното пакување, како и упатството за употреба на медицинското помагало	БЛ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за начинот на известување на несакани ефекти за време на користење на медицинското помагало, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапување на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицински помагала	БЛ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
16, Извршен надзор на пазарот за согласно со Законот за хемикалии	Закон за хемикалии („Сл.весник на РМ“ бр.113/2007)	БЛ, ДПИ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Одобрение за превоз/транзит на хемикалии	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за вршење промет со опасни хемикалии	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за производство на опасни хемикалии	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот

Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
Правилник за содржината на барањето за вршење промет со прекурзори, содржината на образецот за издавање на одобрението и начинот на издавање на одобрението за вршење на промет со прекурзори	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
Правилник за активни субстанции	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
Правилник за ставање на биоциди во промет	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
Правилник за типот на биоцидните производи	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот

	Правилник за начинот на класификација, пакување и озанчување на биоцидните производи	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за начин на евалуација на досиејата за биоциди	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник на целата за добрата лабораториска пракса	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
17. Извршен надзор на пазарот за прекурсорите	Закон за прекурсори („Сл.весник на РМ“ бр.37/2004)	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот
	Правилник за содржина на барање за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурсори и образец на дозвола	БЛ, ДПИ, ЦУ	Координирани активности двапати во месецот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2011 и 2012 година на органите за надзор на пазарот

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6436/1
1 ноември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2999.

Врз основа на член 22, член 287 и член 293 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07 и 87/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.09.2010 година, донесе

**СТАТУТ
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ПРИ-
РОДЕН ГАС „МАКЕДОНИЈАГАС“ СКОПЈЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Содржина

Член 1

Со овој статут се уредува:

- фирмата и седиштето на друштвото;
- предмет на работење на друштвото;
- износ на основната главнина;
- номинална вредност на акциите, бројот на акциите со секој род и класа, правата, обврските, ограничувањата и погодностите;
- времетраење на друштвото;
- податоци за основачите;
- податоци за првите членови на органот за управување;
- вид, состав и начин на избор на орган на управување;
- начин на работа на органот на управување;
- форма и начин на објавувања што ги врши друштвото;
- начин на престанок на друштвото; и
- други прашања што се од значење за работата на Акционерското друштво во Државна сопственост (во натамошниот текст: друштвото).

Член 2

Друштвото го основа Република Македонија.
Во име на основачот, Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и го потпишува овој статут.

Статут на друштвото

Член 3

Друштвото има својство на правно лице со права и обврски утврдени со закон и овој статут.
Друштвото одговара за своите обврски со сиот свој имот.

Времетраење на друштвото

Член 4

Друштвото се основа на неопределено време.

Печат и штембил

Член 5

Друштвото има печат и штембил во кои е содржан називот на фирмата.

Основачот може да ја промени фирмата со донесување на одлука за промена на статутот што ја донесува Собранието на друштвото.

Фирма и скратен назив на друштвото

Член 6

Акционерското друштво работи и учествува во правниот промет под фирмата: Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас „МАКЕДОНИЈАГАС“ Скопје.

Скратениот назив на фирмата на друштвото е: „МАКЕДОНИЈАГАС“ АД Скопје.

Друштвото работи и учествува во надворешниот промет под фирма: „Joint Stock Company for performing energy activities transfer of natural gas „MACEDONIAGAS“ Skopje.

Скратениот назив на фирмата на друштвото, за настап во надворешниот промет е: „MACEDONIAGAS“ JSC Skopje.

Седиште на друштвото

Член 7

Седиште на друштвото е:
ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15/10 1000 Скопје.

Предмет на работење

Член 8

Друштвото врши дејности согласно општата клаузула за бизнис, во согласност со член 7 од Законот за едношалтерски систем и за водење на трговските регистри и регистар за други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007 и 140/2008).

По исклучок на ставот (1) на овој член дејностите за кои според НКД со закон е пропишано да се вршат само врз основа на согласност, дозвола или друг акт на државен орган, субјектот на упис може да ги врши откако за дејностите добил согласност, дозвола или друг акт на државен орган согласно закон.

Приоритетна дејност на Друштвото е:
49.50 Услуги за ценоводен транспорт.

Застапување на друштвото

Член 9

Извршниот член на Одборот на директори го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет, а во негово отсуство друштвото го застапува лице овластено од него.

Основна главнина

Член 10

Основната главнина на друштвото изнесува 25.000 Евра паричен влог во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот на уплатата.

Основната главнина е распоредена на 250 Обични акции кои се во сопственост на основачот со номинална вредност од 100 ЕВРА според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот на уплатата на основната главнина.

Зголемување на основната главнина

Член 11

Зголемување на основната главнина може да се врши со:

- влогови;
- условно зголемување на основната главнина;
- одобрен капитал;
- средства на друштвото.

Општа резерва

Член 12

Во друштвото се формира задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 15% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ кој што е еднаков на 1/5 од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали мора да се дополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот најмал износ од став 2 од овој член може да се употребува само за покривање на загубите.

II. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

1. Собрание на друштвото

Единствен акционер

Член 13

Правата и обврските на Собранието на друштвото ги врши Владата на Република Македонија како единствен акционер, со седиште на ул. Илинденска бб, 1000 Скопје.

Единствен матичен број на основачот е: 4064674.

Единствениот акционер на друштвото ги остварува правата и обврските согласно законот и овој статут, непосредно или преку лица овластени за застапување и претставување со закон или преку полномошник кој тој ќе го определи.

Изјава за преземање на акции од Владата на Република Македонија како основач

Член 14

Владата на Република Македонија како основач на друштвото презема 250 обични акции со номинален износ од 100 евра според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија објавен на денот на уплатата на основната главнина.

Владата го презема влогот со уплата на паричните средства после потпишувањето на статутот, а пред уписот на друштвото во Централниот Регистар на Република Македонија, во Скопје кај носител на платен промет.

Овластување на собранието на акционери

Член 15

Собранието на акционери одлучува за прашања определени со закон и овој статут, а особено за:

- одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работа на друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
- избор и отповикување на членовите на Одборот на директори;
- одобрување на работа и на водењето на работењето со друштвото на членови на Одборот на директори;
- зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;
- именување и разрешување на ликвидатор;
- промена на правата врзани за одделни родови и класи акции;
- престанување на друштвото;
- издавање акции и други хартии од вредност;
- преобразба на друштвото во друга форма на друштво;
- измена на статут;
- одлучување за одобрување на големи зделки и зделки со заинтересирана страна;
- одлучува за други прашања согласно закон и овој статут.

Основна должност на акционерот

Член 16

Единствениот акционер е должен да го уплати номиналниот износ на запишаните акции.

2. Управување со друштвото

Одбор на директори

Член 17

Со друштвото управува одбор на директори.

Одборот на директори е составен од 3 члена, од кои еден е извршен член и 2 неизвршни членови, од кои 1 независен член.

Одборот на директори во рамките на овластувања определени со законот и статутот има најшироки овластувања во управувањето со друштвото во рамките на предметот на работењето на друштвото и во дејствувањето во сите околности од името на друштвото со исклучок на посебните овластува дадени на членовите на одборот.

Одборот на директори од редот на своите неизвршни членови со мнозински гласови од вкупниот број на членови на Одборот на директори, избира претседател на одборот, чии надлежности се утврдени со Законот за трговски друштва.

Одборот на директори согласно законот и овој статут, како и одлуките на собранието на акционери на друштвото, по предходно утврден предлог на извршниот директор ги врши следните работи:

- ја утврдува и води деловната политика;
- донесување на општи и поединечни акти чие што донесување не е во надлежност на Собранието;

- донесува одлука за промена на седиштето на Друштвото, врз основа на која се врши промена на податокот за седиште во Централниот регистар;

- ги донесува плановите и програмите за работа на Друштвото;

- организациски промени;

- основање и престанување на подружница, доколку за тоа добие согласност од Акционерското собрание;

- стекнување или отуѓување на недвижен имот и стварни права врз нив;

- изготвување на тримесечни извештаи за работа и материјално-финансиско работење и истите ги доставува до Собранието на друштвото на усвојување;

- прифаќање и предлагање на годишен извештај и извештај за работењето на друштвото за одобрување од страна Собранието на друштвото;

- предлог план за распоредување на добивката, кој се претставува на собранието на друштвото;

- прифаќање на правила за своето работење кои се одобруваат од единствениот акционер;

- избира претседател и заменик претседател од своите членови;

- склучување на договори за кредит и засновање на залог;

- организирање на работата на друштвото, обезбедување на стопанисувањето и чувањето на имотот на друштвото;

- предлог за зголемување и намалување на основната главнина на друштвото;

- назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи ако друштвото има обврски да ги подготвува;

- во однос на сите други прашања кои не се во исклучителна надлежност на собранието на друштвото;

Измени и дополненија на актите односно одлуките на одборот на директори се вршат врз основа на претходно утврдениот писмен предлог од извршниот директор.

Мандат

Член 18

Членовите на одборот на директори се бираат за време од 6 (шест) години.

Собранието на друштвото може да ги отповика сите членови на одборот на директори и пред истекот на времето за кое биле избрани.

Оставка

Член 19

Членот на одборот на директори може да поднесе оставка во било кое време со поднесување писмено известување до органот што го избрал, освен кога интересите на друштвото не наложуваат поинаку.

Права и обврски на членовите на одборот на директори

Член 20

Членовите на одборот на директори имаат еднакви права и обврски без оглед на тоа како се распределени правата и обврските меѓу нив во органот.

Работите ги вршат заедно според овластувањата определени со закон и според работите што им се доверени во согласност со закон и статутот.

Права и обврски на извршниот член

Член 21

Правата и обврските на извршниот член на одборот на директори се определени со закон, овој статут и договорот за уредување на односите меѓу друштвото и извршниот член на одборот на директори (менаџерски договор).

Должности на одборот на директори

Член 22

Одборот на директори при подготвување и спроведување на одлуките на собранието на друштвото е должен:

- на барање на собранието на друштвото да ги подготви општите акти и одлуките чие што донесување е во надлежност на собранието на друштвото;

- да ги подготви договорите кои што можат да се склучат само со согласност на собранието на друштвото;

- да ги извршува одлуките кои што собранието на друштвото ги донесува во рамките на својата надлежност;

- ги донесува сите акти од областа на енергетската дејност предвидени со закон. Донесените акти извршниот член на Одборот на директори задолжително ги објавува во Службен весник на Република Македонија и на веб страната на друштвото;

- да врши други работи кои што ги има согласно закон.

Забрана на конкуренција

Член 23

Член на одборот на директори не смее:

- за своја или туѓа сметка да врши работи кои што спаѓаат во предметот на работењето на друштвото;

- да врши друга дејност или активност во друго друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка на друго лице;

- да биде член на орган на управување или член на надзорен одбор, односно контролор во друго друштво коешто има ист или сличен предмет на работење; и

- во просториите на друштвото да врши работи за своја сметка или за туѓа сметка.

Пред изборот на физичко лице за член во одборот на директори, кандидатот во писмена форма, го известува собранието на друштвото за сите свои дејности и активности во друго друштво, платени и неплатени, кои ги врши за сопствена сметка или за сметка на било кое друго лице.

Ако член на одборот на директори постапи спротивно на забраните од став 1 на овој член, односно премолчи релевантен факт во известувањето од ставот 2 на овој член, друштвото може:

- да бара надомест на штета, или

- да бара на друштвото да му се отстапи правната работа што ја склучил за своја сметка и му ја даде користа што потекнува од правната работа склучена за своја или за туѓа сметка.

Одговорност за штета

Член 24

Член на одборот на директори особено ќе се смета за одговорен за штета ако спротивно на законот:

- на единствениот акционер му го врати она што тој го вложил во друштвото;
- на единствениот акционер му исплати камата или дивиденда;
- запише, стекне или земе во залог или ако ги повлече акциите на друштвото;
- го раздели имотот на друштвото;
- изврши исплата по настанувањето на неспособноста на друштвото за плаќање, односно по настанувањето на презадолженоста на друштвото;
- поднесе невестинита годишна сметка и финансиски извештај;
- ги злоупотреби и неовластено ги користи средствата на друштвото; и
- при условно зголемување на основната главнина издаде акции, спротивно на целта, или издаде пред акциите од претходната емисија да бидат уплатени.

Комисии

Член 25

Одборот на директори може да формира една или повеќе комисии од редот на своите членови и од други лица.

Комисиите не може да одлучуваат за прашања што се во надлежност на одборот на директори, ниту можат да им се пренесат нивните права и обврски.

Сите активности на комисиите подлежат на одобрение од страна на одборот на директори.

Состаноци на одборот на директори

Член 26

Одборот на директори, во текот на годината, задолжително одржува најмалку четири редовни состаноци и тоа на секои три месеци, при што еден од нив мора задолжително да се одржи во рок од еден месец пред одржување на годишно собрание.

Состанок на Одборот на директори се свикува од страна на претседателот на одборот на директори по негова иницијатива, по барање на собрание на друштвото или член на одборот на директори.

Свикувањето на состанокот се врши со покана во писмена форма, во која се наведуваат: местото, датумот, часот на одржувањето на состанокот и предложениот дневен ред.

Во итни случаи, информирањето може да биде по телефон, факс или по електронски пат (е-маил).

Информирањето треба да биде најдоцна три дена пред одржувањето на состанокот. Информирањето не е потребно во случај ако на претходната седница биле присутни сите членови на одборот на директори и на истиот се известени за местото, датумот и часот на следниот состанок.

Одборот на директори може да заседава и да донесува одлуки само ако на состанокот присуствуваат мнозинството членови на одборот.

Одборот на директори донесува одлука со мнозинство на членови на одборот.

Записници

Член 27

За работата на состаноците на одборот на директори се води записник. Записникот мора да се изготви во рок од три дена од денот на одржувањето на состанокот.

Записникот содржи податоци за текот на состанокот на одборот на директори, времето и местото на одржување, дневен ред на состанокот, лица кои присуствувале, дискусиите по точките од дневен ред, точките кои биле предмет на гласање и резултатите од гласањето.

Записникот го потпишуваат сите членови на одборот на директори кои биле присутни на состанокот. Записникот го потпишува и претседателот на одборот на директори, а во негово отсуство член на одборот на директори кој по овластување на претседателот претседавал со состанокот.

Доколку некој од присутните членови, одбива да го потпише записникот од седницата на која присуствувал, тогаш претседателот, односно членот кој по овластување на претседателот претседавал со седницата на крајот од записникот ќе се внесе забелешка со назнака дека членот кој присуствувал во работата на седницата одбива да го потпише записникот, забелешката ја потврдува претседателот односно членот на одборот кој претседавал со седницата и најмалку еден член од независните членови на Одборот на директори кој присуствувал на седницата. Во случај кога Претседателот одбива да го потпише записникот, забелешката ја потврдуваат другите членови на одборот на директори.

Одлуките на Одборот на директори се изготвуваат веднаш по одржувањето на седницата врз основа на потпишаниот записник од седницата.

Останатите работи во врска со работењето на Одборот на директори се регулираат со Деловник за работа кој го донесува Одборот на директори со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Начин на избор и состав на одборот на директори

Член 28

Први членови на одборот на директори се:

1. Крсте Миладинов од Струга со живеалиште на улица „Прва Македонска Бригада“ бр. 1, со ЕМБГ 1309962434031 и број на лична карта А0101349;
2. Исак Абази од с.Копанче, Општина Јегуновце, со ЕМБГ 0802954470007 и број на лична карта 363568;
3. Славе Гошев од Струмица со живеалиште на улица „Огражден“ бр. 14, со ЕМБГ 0212977460007 и број на лична карта А0038126. Независен неизвршен член.

Права и должности на извршниот член на одборот на директори

Член 29

Извршниот член го води работењето на друштвото и има најшироки овластувања да ги врши сите работи сврзани со раководењето, спроведувањето на одлуките на одборот на директори и вршењето на тековните активности на друштвото и да дејствуваат во сите околности од името на друштвото.

Одборот на директори му го доверува на извршниот член застапувањето на друштвото во односите со трети лица.

Член 30

Одборот на директори избира извршен член - генерален директор, со просто мнозинство од вкупниот број на присутни членови при што и предложениот член гласа за изборот.

Извршниот член управува и го застапува друштвото во односите со трети лица.

Извршниот член е должен да дава извештаи до претседателот на одборот на директори и до собранието на друштвото за настанатите околности кои се од суштинско значење за друштвото.

Извршниот член се запишува во Централниот регистар на Република Македонија.

Извршниот член согласно овој статут особено ги има следните овластувања:

- го организира извршувањето на одлуките на одборот на директори и на собранието на друштвото;
- го организира работењето на друштвото;
- остварува оперативно раководење на друштвото;
- обезбедува стопанисување и чување на имотот на друштвото;
- донесува одлука за изгледот (обликот) на печатот, бројот на печатите и начинот на употреба, чување и ракување со печатите на друштвото;
- го претставува друштвото и ги остварува правата и должностите кои му се доверени со акт на друштвото.
- склучува договори за вработување, одлучување за дисциплинска одговорност и за мотивациони програми за вработени во друштвото;
- утврдува предлози на акти и одлуки што ги донесува одборот на директори.
- врши и други работи утврдени со закон и овој Статут.

Овластувања на неизвршните членови на одборот на директори

Член 31

Неизвршните членови покрај правото на надзор над водењето на работењето од страна на извршните членови, имаат право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на друштвото, имотот и хартиите од вредност и стока.

Овластувања кои не можат да се пренесат врз извршните членови

Член 32

Одборот на директори не може да ги пренесе врз извршните членови (извршниот член) овластувањата кога се одлучува за:

- затворање (престанување) или пренос на претпријатие или на негов дел што учествува со над 10% во приходот на друштвото;
- намалување или проширување на предметот на работење на друштвото;
- воспоставување долгорочна соработка со други друштва од суштествено значење за друштвото или нејзино прекинување;
- основање и престанување на трговско друштво што учествува со над една десеттина од основната главнина на друштвото; и
- основање и престанување на подружници на друштвото.

Независни членови на одборот на директори

Член 33

Независните членови се одбираат со одлуката за избор на членови на Одборот на директори.

Независните членови се избираат од редот на стручни лица, при што може да се избераат лица кои се истакнати експерти (универзитетски професори и други професионалци) во областа на енергетиката, пазарот на енергија и деловното право или лица чија работа се заснова на принципот на непристрасност или други лица.

Независните членови се должни да ги вршат и работите за кои исклучиво се овластени неизвршните членови во случаите кога неизвршниот член не ја извршува својата должност, избегнува или одбива да ги врши своите права, должности и обврски согласно закон и овој статут.

Престанок на друштвото

Член 34

- Друштвото престанува со:
- одлука на собранието на друштвото;
 - правосилна одлука на суд со која е утврдена ништовност на друштвото и на уписот на друштвото во Централниот регистар на Република Македонија;
 - присоединување, спојување или поделба на друштвото со раздвојување со основање и со раздвојување со преземање.

III. ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ НА ДРУШТВОТО

Член 35

Сите акти што ги донесува Собранието на друштвото и одборот на директори се објавуваат на интернет страницата или на огласна табла на друштвото.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Влегување во сила

Член 36

Овој статут влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-5810/1
28 септември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 3000.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Маврово - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Маврово, востановен според Законот за премемер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-15777/1
4 ноември 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

3001.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Корито - Општина Гостивар.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Корито, востановен според Законот за премемер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-15778/1
4 ноември 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

3002.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Маврово - Општина Маврово и Ростуша.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Маврово, востановен според Законот за премемер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр.09-15779/1
4 ноември 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3003.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 42 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03 и 81/08), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА СКЛУЧЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/06 и 57/09), во точка 4 се брише потточката ж).

2. Во точка 8, став 1 се додава нова алинеја 3, која што гласи:

„- договорен откуп на побарувања и преземање обврски, и тоа:

а) купување на побарувањето од правни односи меѓу резиденти, ако купувачот е нерезидент;

б) купување на побарувањето од правни односи меѓу нерезиденти, ако купувачот е резидент;

в) преземање обврски од правни односи меѓу резиденти, ако преземачот е нерезидент;

г) преземање обврски од правни односи меѓу нерезиденти, ако преземачот е резидент.“

3. Во точка 8 се додава нов став 3 којшто гласи:

„Известувачи за кредитните работи од алинеја 3 се резидентите кои преку работите на договорен откуп на побарувања и преземање обврски стекнале обврска кон нерезиденти и/или побарување од нерезиденти.“

4. Во точка 9 став 2 се менува и гласи:

„Известувачот е должен да ја извести Народната банка на Република Македонија најдоцна до петнаесеттиот ден во месецот за претходниот извештаен период.“

5. Точка 10 се менува и гласи:

„Гувернерот на Народната банка донесува упатства со кои подетално го пропишува начинот и условите за поднесување извештаи за склучените кредитни работи со нерезиденти.“

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 68,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 69,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 57,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 46,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 31,616

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,50	67,00	66,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	69,00	68,50	68,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	56,50	56,00	55,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	45,50	45,00	44,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 21,914
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 21,864
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,282
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРАЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 9.11.2010 година.

Бр. 02-1801/1
8 ноември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 3007.

Врз основа на член 74 став 7 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08 и 124/10), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ОДРЖУВАЊЕ ВО ИСПРАВНА СОСТОЈБА НА ОЦАЦИТЕ, ДИМОВОДНИТЕ УРЕДИ, СИСТЕМИТЕ ЗА ВОЗДУХ, СИСТЕМИТЕ ЗА ВОЗДУШНО И ВОДЕНО ГРЕЕЊЕ, ОГНИШТАТА-КОТЛИ ЗА ПАРНО ГРЕЕЊЕ ВО ОБЈЕКТИ, КАКО И ВО ИНДУСТРИСКИ И ЗАНАЕТЧИСКИ ПОСТРОЈКИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува одржувањето во исправна состојба на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништата-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и занаетчиски постројки.

Член 2

Одредени изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- оцаци се вертикални канали изведени од различен несогорлив материјал и се дел на секое ложиште или енергетска постројка;

- димоводни уреди се хоризонтални и вертикални канали изведени од различен несогорлив материјал за спроведување на продукти од согорување од секое ложиште;

- системи за воздух се постројки од различен материјал кои служат за довод на чист и одвод на нечист воздух;

- системи за воздушно и водено греење се видови на греење во кои загревањето се одвива со топол воздух, односно топла вода;

- огништа-котли за парно греење во објекти, како и во индустриски и во занаетчиски постројки се уреди во кои се создава топлинска енергија преку користење на разни видови енергетски горива (тврдо, течно и гасовито).

Член 3

Одржувањето на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење од членот 2 од овој правилник се врши преку:

- преглед на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата - котли за парно греење;

- чистење на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење;

- запалување на сагите во оцаците и во димоводните уреди;

- превземање превентивни мерки за обезбедување на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење од пожар и нивно оспособување за нормално функционирање.

Пред пуштање во употреба оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење треба да имаат потврда (атест) за исправност.

Прегледот од ставот 1 на овој член се врши од страна на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 4

Прегледот на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење се врши постојано, според укажаната потреба и по повик од корисникот на услугата.

Прегледот од ставот 1 на овој член може да се врши и по барање од инвеститорот-изведувачот на објектот, а се однесува на преглед пред се, на сидани оцаци и вентилации и нивни приклучоци, како и на други димоводни уреди, системи за воздух, системи за воздушно и водено греење и огништа-котли за парно греење, доколку објектот располага со нив.

За извршениот преглед инспекторите за заштита и спасување составуваат записник за секоја извршена работа според извршените позиции на работа, во кој се наведуваат евентуалните забелешки (недостатоци) кои треба да се отстранат и тоа за секој објект посебно.

Член 5

Чистењето на оцаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење, се врши со следната динамика:

- еднаш месечно во сезоната за греење и еднаш вон сезоната за греење за органите на државна управа, единиците на локална самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите за заштита и спасување од пожари на луѓето;

- двапати во периодот во сезоната за греење и еднаш вон сезоната за греење за домаќинства;

- еднаш годишно за вентилационите канали и отвори;

- еднаш годишно за резервни оаци со приклучоци во зградите што користат парно, воздушно и водено централно греење;

- еднаш месечно во сезоната за греење и еднаш вон сезоната за греење за оаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење и

- еднаш месечно во текот на целата година за стружење и отстранување на технолошки наслаги во димоводни уреди над отворените ложишта за печење на месо и месни преработки на жар.

Ако при контролата на оаците, димоводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење и огништата-котли за парно греење се утврди дека истите се неисправни, чистењето може да се изврши и надвор од динамиката утврдена во ставот 1 на овој член.

Член 6

Во случаи кога чистењето се врши по пат на запазување тоа се врши со динамиката утврдена во членот 5 од овој правилник.

При вршење на спалувањето се превземаат неопходни мерки за заштита од пожар и се обезбедуваат соодветни апарати и уреди за гасење на пожар.

Член 7

Системите за воздушно и водено греење, огништата-котли за парно греење во објекти и огништата (ложишта) во индустриски и занаетчиски постројки, односно котларници на различен погон, се чистат со посебно внимание и стручност.

При прегледот на котелот се елиминираат сите опасности кои би можеле да предизвикаат пожар или експлозија.

При влезот во котелот се запираат сите доводни горива кон горилникот како земен гас, пропан-бутан, магут и други нафтени деривати,

По завршувањето на чистењето на котелот се пристапува кон преглед и на неговата внатрешност со помош на сигурносни светилки или сијалици со заштитна мрежа (до 24 V).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2945/6
29 октомври 2010 година
Скопје

Директор на Дирекцијата
за заштита и спасување,
Шабан Салиу, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3008.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна плата по работник за месец октомври 2010 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел.	Назив на одделот	Износ
01.	Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности	9.630
02.	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни дејности	14.310
05.	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	9.013
10.	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	18.141
13.	Вадење на руди на метал	17.142
14.	Вадење на други руди и камен	14.765
15.	Производство на прехранбени производи и пијалоци	12.591
16.	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	11.905
17.	Производство на текстилни ткаенини	6.692
18.	Производство на облека; доработка и боење на крзно	7.137
19.	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	7.200
20.	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	7.654
21.	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	13.509
22.	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	14.429
23.	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	24.355
24.	Производство на хемикалии и хемиски производи	22.651
25.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	9.002
26.	Производство на производи од други неметални минерали	15.317

27.	Производство на основни метали	14.905	60.	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	13.835
28.	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	11.485	62.	Воздушен сообраќај	34.805
29.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	12.071	63.	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	20.456
30.	Производство на канцелариски машини и компјутери	18.905	64.	Поштенски активности и телекомуникации	23.012
31.	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	13.403	65.	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	26.241
32.	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	8.888	66.	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	26.020
33.	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	19.380	67.	Помошни активности во финансиското посредување	35.368
34.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	9.988	70.	Активности во врска со недвижен имот	18.922
35.	Производство на други сообраќајни средства	16.951	71.	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	13.473
36.	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	8.617	72.	Компјутерски и сродни активности	22.385
37.	Рециклажа	8.839	73.	Истражување и развој	18.922
40.	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	26.877	74.	Други деловни активности	12.953
41.	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	13.835	75.	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	18.336
45.	Градежништво	11.310	80.	Образование	15.864
50.	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	19.438	85.	Здравство и социјална работа	15.706
51.	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	16.600	90.	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	12.505
52.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	9.886	91.	Дејност на организации врз база на зачленување	21.273
55.	Хотели и ресторани	10.441	92.	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	13.280
			93.	Други услужни дејности	8.798

Месечно даночно ослободување 7.035.

Министер,
Цељаљ Бајрами, с.р.




www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010146